

Иницијална проценка на влијание на регулативата

Чекор 1: Опис на проблемите, целите што ќе се остварат со нивно решавање и можните опции за решавање на проблемите

1. Опис на проблемите

Донесувањето на Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за лизинг е со цел подобро регулирање на работењето на давателите на финансиски лизинг, односно ќе се доуреди постапката за оценка на документацијата и причините за одбивање на барањето за добивање на дозвола.

Исто така поголем дел од давателите на финансиски лизинг не беа во можност да го направат потребното усогласување со Законот за изменување и дополнување на Законот за лизинг („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/2011) во утврдениот рок, особено во поглед на зголемувањето на основната главнина соодветно на износот на побарувања од склучени договори. Поради тоа, има потреба од пропишување на нов рок за усогласување на неусогласените даватели на финансиски лизинг, со што ќе се овозможи непречено функционирање на пазарот на лизинг.

2. Опис на целите што се планираат да се постигнат со решавање на проблемите

Со предложените измени и дополнувања на Законот за лизинг се очекува да се постигне зајакнување на контролната функција на Министерството за финансии во постапката за издавање на дозволи за основање и работа на давател на финансиски лизинг. Со пропишување на нов рок за усогласување на неусогласените даватели на финансиски лизинг ќе се постигне непречено функционирање на пазарот на лизинг.

3. Идентификација на можни решенија (опции)

Опција 1: Не прави ништо. Опцијата “не прави ништо” се користи како параметар за споредба на трошоците и користите од останатите опции (baseline).

Опција 2: Донесување на Закон за изменување и дополнување на Законот за лизинг.

Чекор 2: Идентификација на трошоци, придобивки и влијанија

Предложено решение (опција):

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за лизинг.

Опис:

Основни решенија на предложениот Закон за изменување и дополнување на Законот за лизинг се:

- зајакнување на контролната функција на Министерството за финансии во постапката за основање и работа на давател на финансиски лизинг;
- поголема ефикасност при изрекувањето на прекршочните санкции и
- стабилност на пазарот на лизинг.

1. Трошоци

- Дали опцијата предвидува воведување на нови формалности во смисла на обврска за правните и физичките лица да обезбедат уверенија, пријави, решенија, одобренија, овластуваа, согласности, сертификати, дозволи, барања,

изјави и други обрасци? Ако да, наведи ги формалностите

Предложеното решение не предвидува воведување на нови формалности во смисла на обврска за правните и физичките лица да обезбедат уверенија, пријави, решенија, одобренија, овластувања, согласности, сертификати, дозволи, барања, изјави и други обрасци.

- Дали опцијата ќе предизвика иницијални трошоци за министерствата и другите органи на државната управа? Ако да, образложи ги трошоците.

Предложеното решение нема да предизвика иницијални трошоци за министерствата и другите органи на државната управа.

- Дали опцијата ќе предизвика оперативни трошоци за министерствата и другите органи на државната управа? Ако да, образложи ги трошоците.

Предложеното решение нема да предизвика оперативни трошоци за министерствата и другите органи на државната управа.

- Дали опцијата ќе предизвика иницијални трошоци за правните или физичките лица? Ако да, образложи ги трошоците.

Предложеното решение нема да предизвика трошоци за давателите на финансиски лизинг.

- Дали опцијата ќе предизвика континуирани трошоци за правните или физичките лица? Ако да, образложи ги трошоците.

Предложеното решение нема да предизвика континуирани трошоци за правните или физичките лица.

2. Придобивки

Со предложените решенија во Законот за лизинг се очекува да се остварат следниве придобивки:

- поголема контрола врз работењето на давателите на финансиски лизинг;
- поголема сигурност и еднаквост на субјектите;
- ефикасност во спроведувањето на прекршочната постапка;
- стабилност на финансискиот систем.

3. Ризици и претпоставки

Главна мотивација за донесување на Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за лизинг е потребата за подобро регулирање на работењето на давателите на финансиски лизинг, во насока на зајакнување на супервизорски стандарди на основањето и работењето на истите, како и овозможување на сите даватели на финансиски лизинг да се усогласат со Законот.

Главен ризик од недонесувањето на Предлогот на закон е одземање на дозволите на давателите на финансиски лизинг кои не се усогласени со Законот за изменување и дополнување на Законот за лизинг („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/11), што негативно ќе влијае врз лизинг дејноста и финансискиот систем во целина.

4. Останати влијанија

Тип на влијание проценето во проценка на влијание на регулативата	Резултати приложени во материјалот	Резултати приложени во прилог
Влијание врз национална конкурентност	ДА / НЕ	ДА / НЕ
Влијание врз социјално исклучените и ранливи групи	ДА / НЕ	ДА / НЕ
Влијание врз животната средина	ДА / НЕ	ДА / НЕ
Влијание/значителна политичка промена на пазарната економија вклучувајќи испитување на влијанието врз потрошувачите и конкурентноста	ДА / НЕ	ДА / НЕ
Влијание врз правата на граѓаните	ДА / НЕ	ДА / НЕ
Дали предложените решенија вклучуваат значителни тешкотии за усогласување	ДА / НЕ	ДА / НЕ

Чекор 3: Консултации

При подготвување на текстот на законот извршени се консултации и усогласени ставови со Министерството за правда и Секретаријатот за законодавство при Владата на Република Македонија.

Резиме на иницијалната проценка на влијание на регулативата

1. Краток осврт на преферираното решение/опција:

Со измената и дополнувањето на Законот за лизинг се зајакнува контролната функција на Министерството за финансии во постпаката за основање и работење на давателите на финансиски лизинг во Република Македонија, се пропишува надлежност на суд за изрекување на прекршочни санкции и се пропишува нов рок за усогласување на давателите на финансиски лизинг кои се неусогласени..

2. Имиња и презимиња на лицата одговорни за подготовка на иницијалната проценка на влијанието на регулативата и предлог законот:

Виолета Стојановска Петровска , Ленче Тагасовска, Јане Севдински

3. Повереници на Владата на Република Македонија кои ќе се вклучат во презентирање на предлог законот во Собранието на Република Македонија:

Изјава од министерот

за иницијалната проценка на влијание на регулативата

Изјавувам дека предложениот материјал за иницијална проценка на влијанието на регулативата/ предлогот за донесување на закон

1.	Има / Нема влијание	врз Буџетот на Република Македонија во висина поголема од 600.000.000 денари.
2.	Има / Нема влијание	врз усогласеноста со законодавството на Европска Унија
3.	Има / Нема влијание	врз постапките или работењето на јавната администрација / врз судството при работа со странки (правни и физички лица) или задолжување на странките од јавната администрација со дополнителен административен товар
4.	Има / Нема влијание	врз економијата и врз обемот на државна помош
5.	Има / Нема влијание	врз животната средина
6.	Има / Нема влијание	врз социјалната положба на граѓаните

7.	Направено е претходно објавување на текстот на предлогот за донесување на закон во Единствениот електронски регистар на прописи и јавно се спроведени консултации со заинтересирани страни. Датум на објавување: Вклучени организации и претставници: Свое мислење дадоа следниве организации:	<u>ДА</u> / НЕ СЗ, М. правда
8.	Сите забелешки и предлози од заинтересираните страни се земени во предвид,	<u>ДА</u> /НЕ
9.	Предлогот за донесување на закон е лекториран.	<u>ДА</u> / <u>НЕ</u>
10.	Спроведени се меѓуресорски консултации.	<u>ДА</u> /НЕ
11.	Дали предлогот за донесување на закон предвидува управна постапка?	<u>ДА</u> /НЕ
12.	Доколку предлогот за донесување на закон предвидува управна постапка, дали може да се вгради начелото “молчењето значи одобрување“?	<u>ДА</u> / <u>НЕ</u>

Изјава од Заменик претседателот на Владата и министер за финансии

Јас, м-р Зоран Ставрески, изјавувам дека ја проучив Иницијалната проценка на влијанија на регулативата и сметам дека дава реален преглед на очекуваните придобивки и потребните трошоци врзани со секоја од идентификуваните опции за решавање на проблемот.

Потпис на Заменик претседателот на Владата и
министер за финансии:

м-р Зоран Ставрески

Датум: __.07.2013 година

Изработил: Јане Севдински
Проверил: Ленче Тагасовска
Одобрил: Виолета Стојановска Петровска
Согласен: Наташа Стојмановска